



ТАСОС –ФИЛИПИ- КАВАЛА

 3 дена/ 2 ноќи



1 ден 11.10.2019 (петок) Скопје / Штип - Тасос

Поаѓањево 02:30 часот од Скопје, паркингот кај хотел Вип, во 03:30 од Штип, паркингот кај Новата Пошта. Дневно возење со попатни паузи за одмор и царински формалности. Пристигнување во Керамоти – Трасфер со траект до Тасос. Пристигнување во Тасос на пристаништето во главниот град на островот – Лименас. Можност за прошетка низ градчето . Сместување во апартмани. Слободно време за одмор. Потоа продолжуваме кон село Панагија – посета на црквата во селото и разглед на фабриката за производство на маслиново масло. Враќање во апартманите. **Ноќевање.**

2 ден 12.10.2019 (сабота) Тасос

Посета на црквата на Архангел Михаил - Тоа е едно од најпознатите чудотворните места на светот. Слободно време за разглед и можност да се ужива во убавите глетки кои ги нуди манастирот. Потоа продолжуваме на разглед на една од најпознатата плажа во Тасос - Golden Beach (ситниот бел песок, тиркизното и кристално чисто море се оние адути кои ја прават една од најубавите плажи во Европа). Слободно време за уживање во убавините на овој остров. Враќање во апартманите. **Ноќевање.**

3 ден 13.10.2019 (недела) Тасос – Филипи – Кавала- Штип/Скопје

Напуштање на Тасос и поаѓање кон градчето Филипи. Посета на црквата посветена на Света Лидија - Таа е прва личност која што била крстена од страна на апостол Павле на европско тло и затоа се прославува како прва христијанка – Европјанка. По посеата одиме кон Кавала - разглед на градот: Посета на црквата на Апостол Павле – До црквата се наоѓа местото каде што се смета дека Апостол Павле за првпат стапнал во Европа. Потоа продолжуваме кон тврдината, црквата “Панагиа”, Имаретот изграден во 1817г. -врвот на муслиманската архитектура, споменикот и куќата каде бил роден во 1769 Мехмед Али-основачот на Египетската династија, како и симболот на Кавала - Аквадуктот изграден од Сулејман Величествениот. Слободно време за индивидуални активности. Поаѓање за Македонија. Пристигнување во Македонија во доцните вечерни часови.

цена: 5.490,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено:

- превоз со високо туристички минибус/ автобус
- 2 ноќевања во апартмани
- превоз со брод Керамоти – Тасос - Керамоти
- организација и водство на аранжманот со лиценциран придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- патничко осигурување -120,00 денари под 65 год.(задолжително)

Попусти:

- деца до 11.99 години имаат 50 % попуст
- возрасни и деца над 12 години имат 20 % попуст за сместување во трокреветна соба

Општи напомени :

- ТА Феријал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови, вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

За реализација на аранжманот е потребен минимум од 25 лица за минибус и 45 лица за автобус
Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ